




PEUGEOT 207 CC

207 CC има нагласен спортски изглед, и за разлика од неговиот претходник не делува претерано "женствено". Багажниот простор на располагање нуди 340 литри, но со склопување на кровот тој драстично се намалува на 145 литри. Новиот тврд кров е составен од два дела и е целосно автоматизиран. Постапката за отворање/затворање трае 25 секунди. Производителот тврди дека новиот механизам е значително поцврст и поотпорен од стариот, а при тоа е и значително побезбеден. За почеток, во понудата ќе се најде само еден HDI мотор, кој од 1,6 литри ќе "влече" 109 коњски сили и 240 Nm вртежен момент. Интересно е тоа што овој мотор содржи вградена overboost функција, која нуди краткотрајно зголемување на вртежниот момент на 260 Nm. Што се однесува до бензинците, купувачите ќе можат да избираат меѓу два 1,6 литарски мотора, развивани во соработка со BMW (се користат во Mini). Послабиот нуди 120 коњски сили, а за пребирливите купувачи тука е оној со 150 кс и нуди забрзување до "стотка" за 8,6 секунди.

207 CC ќе биде пуштен во продажба веднаш по женеvската премиера.



ОСТАР КАКО КАТАНА



Со промоција на новиот "Pajero", "Mitsubishi" ги одбележува двата големи јубилеја - две ипол децении постоење од овој модел и дури 70 години од промоцијата на првото 4x4 возило, моделот "PX 33" од 1963 година. Иако во основа новиот модел претставува рестилизација на веќе постојниот, забележително е редизајниран и технички напреден, па има неспоредливо поефикасен настап.

ФЛЕШ ВЕСТИ

ЗБОГУМ ALMERA!

По 6 години и 639.000 продадени примероци, најстариот модел во понудата на "Nissan" оди во заслужена пензија. Последната генерација на Almera беше претставена во 2000 година. Набрзо таа се здоби со позитивни критики поради робусната изведба и квалитетот и стана еден од најважните производи за извоз на јапонската компанија. Автомобилот се извезуваше во 45 држави. Но, во новиот стратешки план на "Nissan" не се најде добра волја за нова генерација на моделот, па празното место ќе го пополнат два нови модела: Note и Quashqai.

НАЈАТРАКТИВНИОТ ТРКАЧ НА ПАТЕКАТА

По две победи во WTCC шампионатот "Chevrolet" го претстави новиот тркачки концепт. Автомобилот под името "WTCC ultra", благодарение на модерната технологија, исто-



времено е развиен на повеќето континенти. Од првите скици со готовиот проект мина помалку од една година. Најверојатно овој концепт ќе биде придвижуван од двоитарски дизел агрегат со сила од 190 коњски сили.



"VOLKSWAGEN" ПОВЛЕКУВА 300.000 ПРИМЕРОЦИ НА PASSAT

"Volkswagen" - четвртиот по големина светски производител на автомобили во светот, отвори нова сезона на повлекување. Овој пат на удар е Passat, а 300.000 примероци од него ќе мора да бидат вратени на привремен сервис, и тоа не заради еден, туку поради три потенцијални проблеми. За моделот спорни години на производство се 2005-2007 г. и тоа за сите негови изведби. Главен извор на проблемите е електромоторот на брисачите, кој често откажува. Како што е наведено во официјалното соопштение, при дожд со посилен интензитет, системот откажува послушност поради тоа што во кукиштето на електромоторот навлегува вода.